

ШОКАНТНА, СУРОВА, НО ВИСТИНИТА ФИНАНСИСКА ПРИКАЗНА КАКО ЧЕТВОРИЦА МОМЦИ ГИ НАДМУДРИЈА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

„[Обложување на столетието](#)“ е филм кој се базира на вистинита приказна за тоа како четворица момци ќе го согледаат неизбежниот глобален економски колапс во 2005 година и одлучуваат да им се спротивстават на банките за нивната алчност и непредвидливост. Во главните улоги се извонредните Бред Пит, Рајан Гослинг, Кристијан Бејл и Стив Карел.



Филмот е номиниран во пет категории на претстојните Оскари во режија на Адам Меккеј. Режисерот се соочува со материјали кои многу Американски економисти и банкири не успеаа да ги разберат. Филмот е полн со референци за стандардни кредитни размени и колатерални долгови. Меккеј и помага на публиката ги разбере овие нејасни прашања со превземање на весел пристап. Секој пат кога има сложени информации или финансиски жаргон, тој ќе вклучи некоја позната личност (Селена Гомез и Маргот Роби) кои ќе зборат директно на камерата за да ги објаснат. Како што посочува филмот, јазикот на високите финансии е намерно сложен и нејасен бидејќи јавноста не треба да го знае. Иронијата е што, долго време очигледно не го знаеле ни банкарите.

Во филмот се појавува и Антони Бордејн, познатиот готвач. Режисерот Меккеј одлучил да го вклучи во приказната откако ги прочитал неговите мемоари. Тој изјавува: „Антони им кажува на гледачите да не нарачуваат риба чорба каде што готвачите ставаат на маса буквално се што можат да подадат. Тогаш си реков, ох боже ова е одлична метафора за колатерални задолжувања, каде банките групираат дузина лоши хипотеки и ги продаваат како примамлив финансиски продукт“.

Роберт Де Ниро не изненади со уште една добра комедија заедно со Зак Ефрон во „[Разузданиот дедо](#)“. Џејсон Кели (Зак Ефрон), еден напнат адвокат кој е тргнат по погрешен пат, и е излажан од страна на неговиот бучен дедо, Дик (Роберт де Ниро), да го земе на невидено патување. Филмот го покажува нивниот важен однос. Затоа ова е авантуристичен, пријателски, романтичен филм. Можеби методите на Дик се неконвенционални, но е решен да го научи како да се живее животот по неговите правила.

КИНО ПРОГРАМА ОД 28.01 ДО 03.02.2016

Обложување на столетието (The Big Short)

секој ден: 15:00 17:30 20:00 21:15 22:30
сабота: 15:00 19:30 21:15 22:00 22:50

Разузданиот дедо (Dirty Grandpa)

работни денови: 16:30 18:45 20:45 22:45
викенд: 14:00 16:30 18:45 20:45 22:45

Тато се врати (Daddy's Home)

работни денови: 15:45 17:45 19:45 21:45
викенд: 12:00 15:45 17:45 19:45 21:45

Повратник (The Revenant)

секој ден: 16:00 19:00 20:30 22:00
сабота: 16:00 19:00 20:30 22:15

Ужасна шума (The Forest)

секој ден: 19:20 23:00

Омразената осумка (The Hateful Eight)

секој ден: 21:30

Џој (Joy)

секој ден: 19:10

Пеколен бран 3D (Point Break 3D)

секој ден: 17:00 20:15

Војна на ѕвездите: Силата се буди 3D (Star Wars: The Force Awakens 3D)

секој ден: 16:45 19:30 22:15
сабота: 13:20 16:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Каспер и Ема на Сафари (Casper and Ema in Safari)

работни денови: 16:15
викенд: 12:20 14:20 16:15

Мечокот од Север (Norm of the North)

работни денови: 15:10 16:50 18:30
викенд: 11:00 13:00 15:10 16:50 18:30

Алвин и вервериците: Големото патешествие (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)

работни денови: 15:30 17:15 18:15
викенд: 11:40 13:40 15:30 17:15 18:15

Малиот принц 3D (The Little Prince 3D)

сабота: 11:20
недела: 11:20 13:20

Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania 2 3D)

викенд: 12:00 14:40

*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.